



ЕСАД РАХИЌ, ПРАТЕНИК ВО
МАКЕДОНСКОТО СОБРАНИЕ

НОВА
СО "

НА ГРУЕВСКИ И СО "ПРВАЧ



Господине Рахиќ, одлуката на ЦО на СДСМ да Ве исклучи од партијата ја оцените како нелегитимна, а владеењето на новото раководство го изедначите со владеењето на Груевски, односно го нарекувате автократско владеење...

РАХИЌ: Па, како расчистуваше Груевски со Кедев, со Ганка, со останатите, кои подоцна на некој начин ги врати. Ако сега тоа ја теши госпоѓа Шекеринска, односно дека на таков начин за година-две СДСМ ќе го врати рејтингот или ќе стане тоа што сега е Груевски, греша. **Груевски и Шекеринска, бидејќи генерациски се блиски, по начинот на владеење се како близнаци. Автократски, тоталитарно, нема демократија во нивното размислување.** Дури и овој висок рејтинг на Груевски и стилот на кој условно речено ја "замајува" јавноста, иако морам да признаам дека ми се допаѓа начинот на кој во одредени сегменти ја води работата, ќе падне. Не се гради своја среќа на туѓа несреќа. Инаку, реков дека станува збор за нелегитимна одлука на нелегитимен орган избран на нелегитимен Конгрес. Откако Шекеринска првиот пат го собори Бучковски, одржаа уште еден Конгрес, односно ја избраа вториот пат. На тој Конгрес таа можеше да оди на избор со истите делегати кои ќе ѝ го потврдат мандатот и веројатно ќе имаше мандат. Сега се случува друго, можам судски и кривично да ѝ го оспорам нејзиното право дека таа го узурпира потписот. Јас сè уште таму имам добри пријатели, добар дел од животот го поминав таму, каде останала многу чесни луѓе. Но, некој сметаше дека Есад Рахиќ им го руши високиот углед и рејтинг кој го имаат меѓу граѓаните, иако за пет ипол години, колку што сум пратеник и претходно како заменик-генерален директор на неколку јавни претпријатија, немам никаква афера. Едноставно, заради ситни интереси некои луѓе се тргнати од СДСМ. Жал ми е што поради крупни интереси некои останаа во СДСМ и

тие ќе му донесат само зло. Во принцип јас ќе признаам дека сум социјалдемократ, јас сум левичар, тоа никој не може да ми го одземе. Можат условно да речат дека ме исфрлиле од партијата, но и во неа влегов доброволно. Погледнете ја македонската историја, најголемите револуционери Гоце Делчев, Димитар Влахов... биле социјалдемократи, левичари. Левицата не е мртва опција, напротив ја води група луѓе која нема ништо заедничко со неа, односно само така се нарекуваат, ја злоупотребуваат. Тие се само нејзини симулатори или узурпатори.



Струјат различни шпекулации која била вистинската причина за Вашето исклучување. Од обид да се прикријат предупредувањата за неукоста на Шекеринска во водењето на партијата до идеја актуелниот амбасадор во Грција, Благој Ханџиски, по враќањето од Атина, да ја преземе лидерската палка, а со тоа да ја врати дисциплината во партијата...

РАХИЌ: Тоа се шпекулации. Шест месеци во сите интервјуа го напаѓав раководството, дури и претседателот на државата. За Шекеринска немав ниту еден лош збор. Во моментот кога прв пат јавно реков дека во начинот на владеење партијата е слична со владеењето на Груевски, веројатно капката вода ја прелеа чашата. Втора работа е дали има демократија во СДСМ? Но, дали воопшто има демократија во политичките партии во РМ. Ние се залагавме за непосредни избори, каде членството ќе избере. Според она што го знаат за членовите тие ќе ги избераат луѓето кои ќе ги водат партиите. Тоа секаде во светот се практикува. Тоа е рецепт за демократизација. Ондавот сме проценети како држава која нема демократски капацитет. **Ако немате демократски капацитет во власта, која по ред треба да ги апси криминалците, меѓутоа ако таа спроведува постапка во која однапред ги осудува, и иако има позиција која е антипод на власта, а треба да развие поинаков начин на дејствување, но го работи истото како**



Разговорот го водеше:
Жаклина МИТЕВСКА

Есад Рахиќ, на возраст од 43 години. Бошњак. Дипломиран правник. Добро го познава англискиот, а се служи со турскиот и со германскиот јазик. Живее во Скопје.

Рахиќ е поранешен претседател на Градската организација на СДСМ-Скопје, и поранешен заменик-генерален директор на "Водовод".

Човек кој, како што вели самиот, ја сака Македонија со срце и со разум, а не со желудник. Во Македонија, дополнува тој, доаѓа времето на такви луѓе.

ТА "ФАЛАНГА" НА МЕГДАН ДЕТСКАТА ГРАДИНКА" ИЊАТА" НА ЦРВЕНКОВСКИ



позицијата, тогаш има две партии, кои на ист начин, условно речено, практикуваат демократија. Тоа го нема никаде. Тоа беше првото, второто давање поголема самостојност на општинските организации. Во Охрид, на г. Чинго, кој беше избран, му го поништија изборот зашто од 73 делегати 62 гласаа за него. Се очекува да зборувате за партиска демократија, за невработеност, за бркање од работа, а како лидер на партија од СДСМ бркате 13 луѓе, кои 15 години таму работеле. Тоа за мене е лицемерие. Иако не се согласувам со госпоѓа Шекеринска, сепак сметам дека си ги знае работите. Веројатно повторно ќе беше добар министер, иако мислам дека не може да биде лидер и премиер, бидејќи нема ниту ден работен стаж. Всушност, доаѓаат луѓе од невладини организации, од Совет на град Скопје и сакаат да бидат премиери. Сметам дека концептот кој таа го води во партијата е концепт кој го водеше Бранко Црвенковски. Меѓутоа, има различни профили. СДСМ со Црвенковски изгледаше поинаку од СДСМ со Шекеринска.



Која е разликата во нивното раководење со партијата?

РАХИЌ: Разликата е голема. Црвенковски беше подготвуван подолго време и ние го градевме неговиот имиџ, иако во најголем дел тој сам си го изгради. Шекеринска на ист начин води иста партиска структура, но ќе мора да се обиде малку поинаку да ја формира приказната. Веројатно со тек на време да направи и обид на друг начин да го наследи за мене тешко наследливиот Црвенковски. Шекеринска прави кардинални грешки. Пред некој ден изјави дека благодарение на неа Македонија го добила статусот земја-кандидат, при што заборава дека сите заедно, а најмногу македонскиот народ одработи за тоа. Сè што е успешно е нејзино, а неуспешното е на Рахиќ или на Петковски. Таа има интелект, претпоставувам и визија, но проблемот е во луѓето со кои е опкружена, зашто дозволи тоа да бидат луѓе на Црвенковски и некои предавници-полтрони вук-бранковички елементи во партијата, кои Бучковски ги измисли, а го предадоа. И реков дека тие кои еднаш издале ќе ја предадат и неа. Времето ќе покаже кој од нас бил во право.



Како главна причина за исклучувањето се спомнува Вашето залагање за формирање нова политичка партија. Ве поврзуваа со експлидентот Владо Бучковски, а сега и со Љупчо Јордановски...

РАХИЌ: Не е прашање дали Рахиќ ќе формира партија, за што повеќе пати ме прашале. Но, јас малку поинаку ќе го поставам прашањето. Според мене, а и голем број интелектуалци, црно-белата слика која во Македонија постои 17 години не дава резултати. Народот е поделен. На почетокот нè поделија СДСМ - "комуњари", ВМРО-ДПМНЕ - "бугараши", подоцна нè поделија на Македонци од една и на Албанци од друга страна и 17 години имаме перманентни судири. **Проблемот е што 17 години ни кажуваа дека сме лидери во Источна Европа, на Балканот, па и лидери на Западен Балкан. Значи, се собира нашиот лидершип, за на крај да излезе дека само Албанија е зад нас, а знаејќи ги реформите и структурните поместувања во неа, за неколку години ќе бидеме последни. Некој едноставно перманентно создава криза во РМ, граѓаните сè полошо живеат, а тие, пак, подобро.** Станува збор за мал број олигарси, поврзани со олигарсите политичари, една структура, па што и да се случи неа ѝ е добро. Од друга страна, огромен дел од народот е незадоволен, невработен, тие што работат не добиваат плата, сè потешко доаѓаат до виза. Дефинитивно, од една страна има политичари, не се тоа само Шекеринска, тука е и Груевски, и Рахиќ, како и другите кои го лажат народот дека утре ќе биде подобро, а 17 години има само крвничка транзиција-геноцид над овој народ. **Веројатно од тука се и претпоставките дека наесен ќе се појави нов политички субјект. Тоа ќе биде мултинацио-**

нална партија, иако споеат 2 милиона Маке-но етничко потекло. американската приказна. Мислам дека само та одиме напред, затоа што миња доведува до она Многу интелектуалци, гледаат како соседите, кои политика или со сомнител-ку ноќ екстремно се богати се сè посиромашни. Веројатно добар дел од моите колеги, зборувам за овие кои ги знам, немале претстава како изгледа да живееш под кирија, детето да ти побара 10 денари за сладолед и да не можеш да му дадеш. Затоа многу им е лесна приказната - Македонија живее сè подобро. И тогаш се излегува со сторијата за БДП - 7 отсто, 10 отсто, а реално сме сè подолу и подолу.



Вие бевте долгогодишен активист во СДСМ, експретседател на Градската организација на СДСМ-Скопје. Изјавивте дека времето ќе покаже дека и овој рејтинг на партијата е преголем. Имаше најави дека по Вашето исклучување ќе се разнишаат и другите општински организации на СДСМ...

РАХИЌ: Фактички член на СДСМ сум од 1994 г., а реално од 1992 г. кога на локалните избори во Скопје, СДСМ од Карпош доби 2 советника во Советот на Град Скопје. Тоа беше мој личен ангажман и мислам дека многу сработив. Јас сум еден од оние кои ја правеа Градската организација, успехот беше евидентен. Најдобар сведок беше 1999 г., потоа 2002 г., и зе-

ред мене во РМ жидонци од различни Мојата визија е

ка можеме да делење на плешто сега сме. обични граѓани се занимаваат со ни бизниси, претат, а



нитот со 2004 г. со изборите за претседател на државата. Но, секогаш има горе-долу. Се случи тоа што се случи. СДСМ се затвораше, почна да функционира на системот семејство, како што тоа го прави ВМРО-ДПМНЕ. Премиерот си ги мести братучедите, сопругот си ја мести сопругата и обратно, кумата кумашино и полека почна да се затвора кругот на луѓето во СДСМ кои имаат што да кажат. Се случи да нема нов проток на идеи. Се избркаа интелектуалците од СДСМ. **Ако Есад Рахиќ е проблем затоа што интелектуалците бегале од партијата јас ќе ѝ се заблагодарам на Шекеринска и ќе ѝ посакам многу среќа. Нека се вратат интелектуалците и партијата ќе се крене на нивото кое како голема политичка партија го заслужува. Но, времето ќе се покаже дека не е така.** Брен-

Шекеринска има интелект, претпоставувам и визија, но проблемот е во луѓето со кои е опкружена, зашто дозволи тоа да бидат луѓе на Црвенковски и некои предавници-полтрони вук-бранковички елементи во партијата, кои Бучковски ги измисли, а го предадоа. Ѓ реков дека тие кои еднаш издале некого, сега ќе ја предадат и неа.

дот не е името, него го прават луѓето. Партијата е како цвеќе, мора да се негува. Сметам дека голем број луѓе кои ја сакаат политиката бегаат од неа зашто во неа има луѓе кои ја сфаќаат како извор за лесно богатство. И јас живеам од политика. Но, имам една изјава - зошто сум подобар од оние 400.000 невработени или од оние кои не земаат плата? Во што сум попомаметен од нив? И здравје Боже, кога нема да бидам парламентарец ќе бидам под Завод за вработување. Каква ќе ми биде среќата, не знам. Во еден период нешто поради среќа, нешто затоа што сум вложил повеќе труд, успеав да влезам во "игранката". Она за што ме прашувате веќе се случува, на тој начин што на ниво на општинските организации има класична поделба на претседатели блиски на Црвенковски и блиски на Шекеринска. Го спомнавте доаѓањето на Ханциски, како една од шпекулациите за враќање на дисциплината. **Жално е што Шекеринска можеби не доби доволно време, и тоа кое го имаше го изгуби. Долго време беше потпретседател, лесно е тоа да си кога го имаш Црвенковски за претседател. Некој друг ти го чисти теренот, на друг паѓаат обвинувањата за лоша политика, за катастрофална економија, стандард, социјала, а ти собираш ловорики.** Факт. Пред десет години кога во странство ме прашаа за СДСМ им одговорив дека имаме исклучителен тим млади политичари, тогаш беа Црвенковски, Бучковски, Шекеринска, луѓе кои секоја поголема партија би ги посакала. Тоа го има и во ВМРО-ДПМНЕ. Треба да им се помогне на тие луѓе. Но, нив не треба предвреме да ги фрлиме во оган. Во мое време имаше книга "Орлите рано летаат" од Б. Чопиќ, кои тие "орлиња" изгореа, па така и со оваа. Но, пуштање деца во политика... Затоа и велам "детската градинка" на Груевски со "првачињата" на Црвенковски... Имаме сериозен проблем!



Што ѝ треба на "розата" за да се спаси од "овенување"?

РАХИЌ: Можеби сум пресубјективен. Не сум поддржувач на Бучковски, бев меѓу неговите најжестоки критичари. Во една колумна го искритикував каде погрешил. Поентата можеби е пуштање на тој вентил на непосредни избори. Има иста поставка, и јас сум дел од неа. Тоа се луѓе од СДСМ кои долго не добивале шанса. Во друга колумна пишував за Македонците со големо "М" и со мало "м". Македонци со големо "М" се оние кои по Баденер влегуваат во "игранката", а Македонци со мало "м" се Македонци, Албанци, Турци, Власи, Бошњаци, кои не влегуваат зашто се ничии. Сираци. Ако кај нас состојбата во партиите беше нормална сигурно ќе бевме членка на ЕУ и на НАТО, без оглед на објективните околности. Демократизацијата

во партиите на квазиполитичките елити кои владеат во РМ, ќе донесе демократизација на општеството и прогрес, а државата ќе биде чекор поблиску до НАТО и до ЕУ.



Ѓ припаѓате на бошњачката етничка заедница, односно Вашиот глас е неопходен кога станува збор за носење закони со Баденерово мнозинство. Се слушаше дека Владата ќе формира Министерство за малцинства, а како возврат Груевски ќе го добие гласот на заедниците за овие закони?

РАХИЌ: Мене ме ставаа во таа "игранка", но не играм на таа музика. Јас сум етнички Бошњак, но јас сум Македонец. Таа приказна кај мене не поминува. Дефинитивно треба да им се помогне на етничките заедници кои се маргинализирани. Особено зборувам за Ромите, кои 15 години имаат претставници, генерално носиме закони, декади на Ромите, но никој од нив или од нас не прави ништо конкретно за тие луѓе да живеат подобро. Слично е кај Србите, Бошњаци, Турците, но и кај граѓаните на РМ. Има македонски села во кои сè уште нема струја, пат, вода. Треба да направиме нешто за да "мрднеме". **Да престанеме со правење лажна слика за државата, бидејќи оние кои не скенираат многу добро ја знаат фактичката состојба. Не можеме странците да ги лажеме, во многу сегменти тие подобро ја препознаваат приказната за политичката реалност во РМ и од нас тука.**



Какви се односите меѓу Бучковски и Тачи?

Таа група луѓе која сега, условно речено, ме избрка, се узурпатори на социјалдемократската идеја, ја узурпираа зградата на "Бихачка" 8, но ќе дојде време кога Есад Рахиќ ќе отиде таму и ќе им рече да ја напуштат затоа што тука не им е место.

РАХИЌ: Бучковски е прагматичен политичар. Јас имам коректност со сите 119 пратеници, бидејќи тука сите сме еднакви. Ако интересите ни се заеднички-интересите на граѓаните и на Македонија, тогаш ние сме предодредени да соработуваме. Тачи и Бучковски имаат коректен однос, пред интерпелацијата на Владата Шекеринска разговараше со Тачи, што е коректно. **На Тачи му забележувам од друг аспект, затоа што со неговиот начин го оживеа заспаниот претседател. Не може во политичкиот живот така да се обраќаме едни на други, без разлика дали го сакаме или го мразиме претседателот на РМ, па тој сепак е претседател.** За него времето ќе покаже - во 2009 г. Затоа и реагирав, иако во многу работи не се согласувам со претседателот, конкретно за Судскиот совет, па ако си претседател на сите граѓани на РМ тогаш треба и да предложиш барем еден Ром, Србин или Бошњак. Зошто ние сами Македонија ја правиме биполарна? Во неа, покрај Албанци и Македонци, живеат и други етнички заедници, како и други Македонци. Според мене, време е за една нова фаланга, за едно ново помирување. Дали ќе се прави нова политичка партија - ќе се прави, но на тие основи. Мислам дека Македонија има шанси повторно да го освои светот со својата фаланга. Таа фаланга ќе ја сочинуваат Милчо Манчевски, Симон Трпчески, Борис Трајанов, истакнати лекари, Врбица Стефанов, Пандев... Имаме луѓе. Македонија има со што да се пофали. Да им дадеме шанса, но вистинска.

Јас можам да бидам лидер на бошњачка партија, да преговарам и да влечам бенефити. Но, јас сум граѓанин Македонец, етнички Бошњак, кому оваа држава му е сè. **Македонија е моја колку што е и ваша и колку што е на сите заеднички. Или ќе живееме сите заедно или нема да нè има. Таква е приказната, ова е свет на глобализација, во кој крајните непријатели си подаваат рака.** Ние сега правиме "филмови" за една политичка и бизнис квази олигархија, тајкуни да можат да црпат и да цицаат. Кој ќе одговора за оваа неуспешна



М

еја интервју

ЕСАД РАХИЌ

17-годишна транзиција? Кој ќе одговара за луѓето кои 160 дена на студ и на плус 40 степени, лежат и чекаат некој да им фрли корка леб. Многу се фалиме со Александар Македонски, но според начинот на кој живееме и размислуваме-дали ние навистина сме негови потомци?



Значи, тоа би била партија на интелектуалци?

РАХИЌ: Тоа би била партија на обични, нормални македон-

Сега веќе Груевски се чувствува малку посилен, па удира на Црвенковски и тука е недоразбирањето. Околу Воената болница се договорија, иако кренаа врева. Јавно кажав дека таа приказна ја водат Митрев и Кедев. Господинот Груевски може да кажува приказни и бајки, но на меѓународен тендер ќе се јави завиена фирма и ќе се заврши работата. **Има реална и номинална кохобитација. Реалната е во тоа што заеднички ги "очистија" Бучковски, Јордановски, па заедно си ја тераат сторијата. Позадината им е да продолжи црно-белата слика. Ми велат - вие правите нешто да му помогнете на ВМРО-ДПМНЕ? Сигурен сум дека дел од раководството на СДСМ работи, а некои се платени, како што вели еден мој пријател, да го спуштат рејтингот на СДСМ. Знам што работеше СДСМ во 1999 г. кога бев еден од јунаците кога требаше да го рушиме тогашниот ненароден режим на Георгиевски. Тоа сега не го гледам, сега гледам балони. Тогаш бевме Бучковски, Јордановски, Рахиќ, Митрева, дел од таа група сега нема.** Тоа е како кога ќе се тргнат искусни инженери кои знаат да прават патишта и ќе се донесат деца од средно, од ГУЦ, да прават автопат. Овој македонски народ не заслужува вакви политички лидери, зборувам генерално. Сепак сум оптимист, Македонија е библиска земја, Македонците имале големо срце, жал ми е што 20 века некој се обидува да не уништи, но не можат да бегаат, ќе бидат препознати.



Што значи слободен демократ? Всушност, најавивте дека така ќе дејствувате во Собранието?

Груевски и Црвенковски дефинитивно соработуваат. Таа соработка ја видов шест-седум месеци пред изборите, кога двајцата работеа на детронизирање на Бучковски.

ски граѓани. Александар Македонски не станал крал затоа што татко му Филип бил крал, него го избрала војската... Значи, тоа членство ќе оди на непосредни избори, ќе направиме иницијативен одбор, ќе избереме иницијативни органи. Внатре во партијата ќе се роди лидер. **Лидер не се прави со декрет. Во тоа е проблемот на Шекеринска, на Груевски, на Бучковски, на Рахиќ итн.** Што прави Груевски - раскажува приказна која народот сака да ја слушне. Меѓутоа, тој вели - слушајте што зборувам, не гледајте што правам. Симулира одредени работи. Многу од тоа што го кажа не го исполни. Искрено сметам дека оваа приказна на ВМРО-ДПМНЕ не е како што треба. Но, ќе бидам и првиот кој ќе му пружи рака и ќе му честита ако со тек на време се покаже дека со нивното работење државата станала побогата, а народот се чувствува послободен. Меѓутоа, ќе бидам и прв кој ќе бара отчет и одговорност. Не може да се апсат еден или двајца лекари затоа што биле од СДСМ, условно да речете дека се корумпирани, а да се поштедат нивни двајца лекари кои прават ршум во здравството, ете го растураат Клинички центар. Затоа сметам дека мора да се смени црно-белата слика на СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ. Алтернатива е нешто трето.



Какви се политичките односи Црвенковски-Груевски?

РАХИЌ: Груевски и Црвенковски цело време велат дека не функционираат нивните односи, но дефинитивно соработуваат. Таа соработка ја видов шест-седум месеци пред изборите, кога двајцата работеа на детронизирање на Бучковски.

РАХИЌ: Некои пријатели од помалите партии ми велат да одам кај нив, ќе бидам министер ако ја поддржам власта. Но, ќе останам тоа што сум. Сметам дека таа група луѓе која сега, условно речено, ме избрка, се узурпатори на социјалдемократската идеја, ја узурпираа зградата на "Бихачка" 8, но ќе дојде време кога Есад Рахиќ ќе отиде таму и ќе им рече да ја напуштат затоа што тука не им е место. Дури размислувам и дали воопшто да се занимавам со политика зашто потрошив премногу време, енергија, непроспиени ноќи. Сепак, ќе го истрчам последниот круг од есен и ќе се обидам да им помогнам на демократските сили. Всушност, околу 48-50 проценти луѓе гласаа за оваа политичка структура, почнувајќи од ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ, ДУИ, ДПА, а имате уште 50 отсто кои не гласаат или од сите нив 30 отсто се неопределени. Бројот на гласовите кои ги добиваат ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ кога победуваат се намалува. Тука не ги сметам албанските гласови каде има масовно полнење на кутии. Се намалува довербата на граѓаните во политичките партии. Господинот Груевски го доживува највисокиот рејтинг како лидер во Источна Европа. Цепилинот беше единствен прекуокеански субјект кој леташе, но експлодира на милијарда парчиња и веќе не се произведуваше. Се плашам од политички цепелин.

Многу е лошо што во 1998 г. Георгиевски-Тупурковски го излажаа народот, во 2002 г. СДСМ, еве Есад Рахиќ, не мора Шекеринска и Црвенковски, јас бев главниот кој го излажа македонскиот народ. И ако сега Груевски го излаже, а реално е тоа да се очекува и поради објективни причини, не само заради субјективност, тешко ќе биде овој народ некој повторно да го издигне.



Различни изјави на ДПА и ДУИ за јазикот, а заедно работат за своја иста кауза?

РАХИЌ: Тоа се добриот и лошиот полицаец, во зависност од тоа која политичка партија е на власт. Во многу сегменти во одреден период дел од Албанците беа маргинализирани. Ние Македонците мораме тоа да го признаеме и да се поправи. Друга е приказната што сега кај своето гласачко тело тие наметнаа дека ако Албанците зборуваат на албански јазик тогаш ги остваруваат своите права, или ако се вработеле 27 проценти во државната администрација. Но, тоа не е тоа. На Албанците им треба работа, слобода, леб, не им требаат бандите кои ги убиваат по интернет-кафулиња. Оваа приказна ми е чудна. Јас прв ќе научам албански зашто најмногу ми треба на аеродромите каде Албанците најмногу патуваат. Тешко дека ќе добиете работа не затоа што некој ве шиканира, туку сакаат на свој јазик да бараат билети. Треба да се заврши со тој приказ - правата на Албанците, Македонците, Бошњаци. На една конференција во Призрен реков дека има 6 милијарди луѓе, има 3.000-4.000 нации, 200-300 држави, а има само два официјални јазика, едниот е јазикот на разбирање и толеранција, доверба и заедништво, а другиот е на раздор и на омраза. Кога со Кинез имам исто разбирање, ќе се разбирам со очи, не ми е потребен јазикот. **На двајца Македонци или на двајца Албанци кои се мразат, попусто им е јазикот, тие не можат да се разберат.** Во тој сегмент треба да ја гледаме Македонија, инаку приказната е завршена.



Сè уште ја извршувате функцијата претседател на собранската Комисија за надзор на УБК и АР. Во каква состојба се нашите разузнавачки служби?

РАХИЌ: Во 2001 година немаше координација зашто на чело на тие агенции се поставуваа исполитизирани луѓе. Политичките партии, сакајќи да си ги решат кадровските прашања, да имаат влијание, поставуваа луѓе кои ниту по капацитет,

Груевски го доживува највисокиот рејтинг како лидер во Источна Европа. Цепилинот беше единствен прекуокеански субјект кој леташе, но експлодира на милијарда парчиња и веќе не се произведуваше. Се плашам од политички цепелин.

ниту по знаење не требаше да се таму, па направија ршум во агенциите, односно во Агенцијата за разузнавање. Сега имаме добри професионалци во двете агенции. Но, останува забелешката за тоа што Сашо Мијалков, братучед на Груевски, е и член на Извршниот комитет на партијата, односно таква глупост правеше и СДСМ со Зечевиќ и со Китановски како членови на Претседателство на нивната партија. Тоа е тоа што странците го оценуваат. Претпоставувам дека Мијалков е добар менаџер, а има и добра структура во УБК. Агенциите кои имаат многу деликатна задача, дефинитивно кубурат со пари, и мора да им се помогне затоа што се клучен сегмент во делот на безбедноста и одбраната. Моја интенција, како и на повеќе пратеници и експерти за разузнавање, е да се донесе посебен закон за национална безбедност каде под една капа ќе бидат ставени правата, обврските и надлежностите на овие агенции, како и начинот на соработка.



По изјавата на Тито Петковски дека четирите најголеми партии поседуваат опрема за прислушување, истакнавте дека дел од опремата купена за воено разузнавање во 2001 г., веројатно завршила кај една политичка партија, за која рековте дека час е на власт-час во опозиција. Донесен е Законот за следење на комуникациите. Колку се злоупотребува приватноста на граѓаните?

РАХИЌ: Таа партија тогаш беше во опозиција, сега е на власт. Дел од опремата вратија. Веројатно е точно тоа што го изјави господинот Петковски, нема зошто да не му верувам, но ќе беше коректно и да каже кој и каде прислушува. Точно е дека има некакви опреми и ваквата приказна треба да привршува. За Законот за следење на комуникациите треба да се донесат уште некои подзаконски акти, особено од областа на Законот за полиција, за тоа да се стави во сегментот на законска рамка. Имено, едно е ако злоупотребуваат политичките партии, што е за осуда, но уште поопасно е кога државните органи, Управата за безбедност и контраразузнавање, Агенцијата за разузнавање, го прават тоа. За такво нешто има меѓународни санкции, а реперкусиите по државата се посериозни.



Какви се Вашите прогнози за нашето интегрирање во ЕУ и во НАТО?



РАХИЌ: Дел од моето размислување за нов политички субјект е Македонија 2013 година, кога Македонија ќе се обедини на 100-годишнината од Букурешкиот договор, на 110 години од Илинденското востание. Ме прашуваат како? Тогаш Македонија ќе биде членка на ЕУ, ние ќе бидеме обединети, а за тоа треба знаење и визија. Ако поканата за НАТО ја добиеме во 2008 г., во 2009 г. ќе станеме полноправна членка. Лично не би сакал Македонија да брза, туку 10 години да биде придружна членка зашто во таа фаза ќе има пристап до фондовите. Тој период да го искористиме за да ги подобриме стандардите во државата, во делот на производството, потрошувачката, земјоделието и во сите сегменти кои го прават живеењето. НАТО не значи само право, туку и обврска. Условно ние сме членки на Алијансата, ни треба само печат на тоа и ќе го добиеме, но да не се заборава дека НАТО значи и стандарди. Тоа е циклус кој мораме да го изградиме. Се надевам дека нашите напори ќе вродат со плод и ќе постигнеме стандарди кои ќе нè направат контактибилни. **Процесот на глобализација, 2300 години по Александар, е тргнат и ништо не може да го запре. Или ќе му се приклучиме на тој процес и ќе се организираме тоа да помине што побезболно за нас, зашто ќе има болни процеси, или воопшто нема да не има не само нас, Македонија, туку и Србија, Албанија, Косово, Бугарија. "Игранката" е почната, но некој друг ја свери музиката и ги определува чекорите. Да ги играме тие чекори. Ако некогаш сме биле светски фактор кој ги одредувал музиката и "игранката", сега сме само консументи.**